

PHILIPS

Слушалки

6000 Серија

ТАН6206



Упатство за користење

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на
www.philips.com/support

Содржина

1	Важно упатство за безбедност	2	9	Заштитени трговски марки	13
	Безбедност при слушање	2			
	Општи информации	2	10	Често поставувани прашања	14
2	Вашите безжични слушалки	3			
	Што има во кутијата	3			
	Преглед на вашите безжични слушалки	4			
3	Да почнеме	5			
	Наполнете ги слушалките	5			
	Користење со телевизор	5			
	Прилагодете ја јачината на слушалките	6			
	Исклучување на слушалките од телевизор	6			
4	Спарете ги слушалките со вашиот мобилен телефон	7			
	Управувајте со вашите повици и музика	7			
	Префрлање помеѓу телевизор (стик) и мобилен телефон	8			
5	Користење со персонален компјутер	9			
6	Замена на перниче за уво	9			
7	Технички податоци	10			
8	Забелешка	11			
	Изјава за усогласеност	11			
	Отстранување на вашиот стар производ и батерија	11			
	Отстранување на интегрирана батерија	11			
	Усогласеност со EMF (Електромагнетни полиња)	11			
	Информација за животната средина	12			
	Белешка за усогласеност	12			

1 Важно упатство за безбедност

Безбедност при слушање



Опасност

- За да избегнете оштетување на слухот, ограничете го времето на користење на слушалките со голема јачина и поставете ја јачината на безбедно ниво. Колку е поголема јачината, толку е пократко безбедното време за слушање.

Уверете се дека ги почитувате следните насоки кога ги користите слушалките.

- Слушајте на разумна јачина во разумни временски периоди.
- Внимавајте да не ја зголемувате јачината постојано на погласно како што ви се адаптира слухот.
- Не ја пуштајте јачината толку многу што нема да можете да слушнете што се случува околу вас.
- Треба да внимавате или привремено да го прекинете користењето во потенцијално опасни ситуации.
- Прекумерен притисок од звукот од деловите за уши и слушалките може да предизвика оштетување на слухот.
- Не се препорачува да ги користите слушалките ставени на двете уши додека возите, а може да биде незаконски во некои области.
- За ваша безбедност, избегнувајте музиката или телефонски повици да ви го одвлечат вниманието додека сте учесник во сообраќај или во други потенцијално опасни средини.

Општи информации

Да се избегне оштетување или расипување:



Внимание

- Не ги изложувајте слушалките на прекумерна топлина.
- Не ги фрлајте слушалките.
- Слушалките не смеат да бидат изложени на капење на течност или прскање. (Проверете во IP рангирање за специфичен производ)
- Не дозволувајте слушалките да се потопуваат во вода.
- Не ги полнете слушалките кога конекторот или штекерот е мокар.
- Не користете средства за чистење што содржат алкохол, амонијак, бензен или абразиви.
- Ако треба да се чистат, користете мека крпа, навлажнета со минимално количество вода или растопен благ сапун за да се исчисти производот.
- Интегрираната батерија не смее да се изложува на прекумерна топлина, на пример на сонце, оган или слично.
- Има опасност од експлозија ако батеријата е неправилно заменета. Да се замени само со ист или еквивалентен вид.
- За да се постигне одредено IP рангирање, поклопецот за полнење мора да биде затворен.
- Фрлањето на батеријата во оган или во топла печка, или механичко кршење или сечење на батеријата може да доведе до експлозија.
- Ако се остави батеријата во средина со екстремно високи температури може да дојде до експлозија или протекување на запалива течност или гас.
- Изложувањето на батеријата на екстремно низок воздушен притисок може да доведе до експлозија или протекување на запалива течност или гас.

Температури за работење и чување и влажност


- Чувајте ги на места каде температурата е помеѓу -20°C и 50°C со најмногу до 90% релативна влажност.
- Користете ги на места каде температурата е помеѓу 0°C и 45°C со најмногу до 90% релативна влажност.
- Траењето на батеријата може да биде пократко во услови со висока или ниска температура.
- Замена на батеријата со несоодветен тип претставува ризик од сериозно оштетување на слушалките и батеријата (на пример, во случај на некои типови на литиум батерии).

2 Вашите безжични слушалки

Ви честитаеме што ги купивте и ви посакуваме добродојде во Philips! За целосно да ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support. Со овие безжични слушалки на Philips можете:

- Да уживате во пријатен безжичен звук од телевизор
- Да уживате и да ја контролирате музиката безжично


Што има во кутијата



Слушалки




USB стик



3,5 mm аудио кабел



USB-C кабел за полнење



Перничница за уши од ткаенина (еден пар)



Кратко упатство




Општа гаранција



Брошура за безбедност


Преглед на вашите безжични слушалки

Слушалки



- ① Јачина +
- ② Копче за повеќе функции (MFB)
- ③ Јачина -
- ④ LED (Индикатор на сигнал, Сино/Бело)
- ⑤ Стик Копче за избор на мобилен телефон (D/M копче)
- ⑥ USB-C отвор (за полнење)
- ⑦ LED (Индикатор за полнење, Жолто/Бело)

USB Стик




- ⑧ USB приклучок
- ⑨ LED (индикатор на статус)
- ⑩ Копче за Спарување (PAIR)
- ⑪ Аух приклучок




Забелешка

- Ако вашиот телевизор нема USB отвор или приклучок за слушалки поврзете го стикот со УСБ адаптер (не е даден) и поврзете го со излезот за RCA на телевизорот.



Исклучување на слушалките од телевизор



- Исклучете го стикот и кабелот аих од вашиот телевизор.
- Исклучете ги слушалките и полнете ги со користење на USB кабелот.

Прилагодете ја јачината на слушалките

- На слушалките:
 - Користете ги копчињата јачина + / -
- На телевизорот:
 - Некои телевизори автоматски го исклучуваат звукот на звучникот на телевизорот и го пренесуваат звукот преку слушалките. Во тој случај, може да го користите далечинскиот управувач од телевизорот за да ја контролирате јачината на вашите слушалки.
 - Некои телевизори ја одделуваат јачината на звучникот на телевизорот и контролата на звук на слушалките. Во тој случај, исклучете го звучникот на телевизорот кога ги користите слушалките. Користете ги копчињата за јачина на слушалките за да ја прилагодите јачината.

4 Спарете ги слушалките со вашиот мобилен телефон

Пред да ги користите слушалките со вашиот мобилен телефон, мора да ги спарите. Успешно спарување воспоставува единствена шифрирана врска помеѓу слушалките и мобилниот телефон.

- 1 Осигурете се дека мобилниот телефон е вклучен и неговата функција Bluetooth е активирана.
- 2 Осигурете се дека слушалките се наполнети и исклучени.
- 3 Притиснете и држете го копчето „MFB“ 4 секунди додека LED не почне да трепка бело и сино наизменично. Слушалките се во режим на спарување. Тоа ќе трае пет минути.
- 4 Bluetooth списокот на мобилниот телефон ќе покаже „TAN6206“. Едноставно изберете „TAN6206“ за да ги спарите слушалките.



TAN6206

Управувајте со вашите повици и музика

Вклучено/исклучено

Задача	Копче	Операција
Вклучи ги слушалките	MFB	Притисни и држи 2 секунди
Исклучи ги слушалките	MFB	Притисни и држи 4 секунди → Синото LED е вклучено и избледува
BT режим на спарување	MFB	Вклучи и држи притиснато 4 секунди

Контрола на музика

Задача	Копче	Операција
Пушти или паузирај музика	MFB	Притисни еднаш
Зголемена јачина	+	Притисни еднаш
Намалена јачина	-	Притисни еднаш
Следна нумера	+	Притисни и држи 2 секунди
Претходна нумера	-	Притисни и држи 2 секунди

Контрола на повик

Задача	Копче	Операција
Прифати/прекини повик	MFB	Притисни еднаш
Одбиј повик	MFB	Притисни и држи 2 секунди
Повикај повторно	MFB	Притисни двапати

Гласовен асистент на паметен телефон
(на пр Google App, Siri)

Задача	Копче	Операција
Будење гласовен асистент на паметен телефон	MFB	Притисни и држи 1 секунда



Забелешка

- Погледнете ги упатствата за работа на паметниот телефон.


Префрлање помеѓу телевизор (стик) и мобилен телефон

- Осигурете се дека слушалките се спарени со вашиот мобилен телефон и поврзете го стикот.
- Притиснете го копчето „D/M“ на слушалките за да изберете помеѓу поврзаност со стик или со вашиот мобилен телефон.




5 Користење со персонален компјутер

Вклучете го стикот во USB отворот на вашиот персонален компјутер и користете ги слушалките како и обично.



6 Замена на перниче за уво



7 Технички податоци

USB стик

- Опсег на фреквенција: 2,402-2,480 GHz
- Моќ на предавател: < 10 dBm
- Опсег на работа (спарен со TANH206 слушалки):
До 20 метри

Слушалки

- Време на репродукција: 18 часа
- Време на зборување: 20 часа
- Време на подготвеност: 150 часа
- Време на брзо полнење: 15 минути овозможува
1 час репродукција
- Време на полнење: 2 часа
- Литиум полимер батерија за полнење (750 mAh)
- Bluetooth верзија: 5.1
- Компатибилни профили на Bluetooth:
 - HFP (Профил без раце)
 - A2DP (Профил на напредна аудио дистрибуција)
 - AVRCP (Аудио видео профил на далечинско управување)
- Поддржан аудиокодек: SBC
- Опсег на фреквенција: 2,402-2,480 GHz
- Моќ на предавател: < 10 dBm
- Работен опсег (спарени со мобилен телефон): До 10 метри
- Автоматско исклучување
- USB-C порта за полнење
- Поддржува SBC



Совет

За дополнителна поддршка на производот, посетете ја www.philips.com/support.

8 Забелешка

Изјава за усогласеност

Со ова, MMD Hong Kong Holding Limited изјавува дека овој производ е во согласност со основните барања и другите соодветни одредби од Директивата 2014/53/EU. Може да ја најдете изјавата за усогласеност на www.p4c.philips.com.

Отстранување на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и произведен со материјали од висок квалитет и компоненти кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен со Европската Директива 2012/19/EU.




Овој симбол значи дека производот содржи вградена батерија што се полни опфатена со Европската Директива 2013/56/EU која не може да се фрла со вообичаениот отпад од домаќинствата. Ви препорачуваме да го однесете производот до официјално место за собирање или до сервисен центар на Philips за професионално да биде отстранета батеријата на полнење. Информирајте се за локалниот систем за одделно собирање на електрични и електронски производи и батерии на полнење. Следете ги локалните правила и никогаш не го фрлајте производот и батериите на полнење со вообичаениот отпад од домаќинството.

Правилното отстранување на стари производи и батерии на полнење помага да се спречат негативните последици по околината и човековото здравје.

Отстранување на интегрирана батерија

Ако нема систем за собирање/рециклирање на електронски производи во вашата земја, може да ја заштитите животната средина со отстранување и рециклирање на батеријата пред да ги фрлите слушалките.

- Осигурете се дека слушалките не се полнат пред да ја отстраните батеријата.



Усогласеност со EMF (Електромагнетни полиња)

Овој производ е во согласност со сите важечки стандарди и прописи во врска со изложеност на електромагнетни полиња.

Информација за животната средина

Сите непотребни пакувања се избегнати. Се обидовме да овозможиме пакувањето лесно да може да се одвои на три материјали: картон (кутија), полистирен пена (тампон) и полиетилен (кесиња, заштитна облога од пена).

Вашиот систем се состои од материјали кои може да бидат рециклирани и повторно искористени ако ги расклопи специјализирана компанија. Почитувајте ги локалните прописи во врска со отстранувањето на материјалите од пакувањето, потрошените батерии и старата опрема.

Белешка за усогласеност

Уредот е во согласност со правилата FCC, Дел 15. Работењето е предмет на следните два условия:

1. **Овој уред не може да предизвикува штетно попречување, и**
2. **Овој уред мора да прифати какво било попречување што ќе го прими, вклучително и попречување што ќе предизвика несакано работење.**

FCC правила

Оваа опрема е тестирана и потврдено е дека е во согласност со ограничувањата за Класа В на дигитален уред, во согласност со дел 15 од правилата FCC. Овие ограничувања се дизајнирани да обезбедат разумна заштита од штетно попречување во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи енергија на радио фреквенција, и ако не е инсталирана и не се користи во согласност со упатството за користење, може да предизвика штетно попречување на радио врските. Меѓутоа, нема гаранција дека попречувањето нема да се случи во одредена инсталација. Ако оваа опрема не предизвика штетно попречување на радио или телевизискиот прием, што може да се утврди со исклучување и вклучување на опремата, корисникот се советува да се обиде да го коригира попречувањето со една или повеќе од следните мерки:

- Пренасочете ја или преместете ја антената за прием.

- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемот.
- Вклучете ја опремата во штекер или коло различно од она на кое е поврзан приемот.
- Консултирајте го продавачот или искусен радио/телевизиски техничар за помош.

FCC Изјава за изложеност на радијација:

Оваа опрема е усогласена со FCC ограничувањата за изложеност на радијација наведени за неконтролирана средина.

Овој предавател не смее да биде на исто место или да работи заедно со која било друга антена или предавател.

Внимание: Се предупредува корисникот дека промените или модификациите кои не се изречно одобрени од страната која е одговорна за усогласеност, може да го поништи овластувањето на корисникот да ракува со опремата.

Канада:

Овој уред содржи предавател(и)/приемот(ци) изземени од добивање на лиценца што се во согласност Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s).

Работењето е предмет на следните два условия: (1) овој уред не може да предизвикува штетно попречување, и (2) овој уред мора да прифати какво било попречување што ќе го прими, вклучително и попречување што може да предизвика несакано работење на уредот.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Изјава за изложеност на радијација:

Оваа опрема е усогласена со ограничувањата за изложеност на радијација на Канада наведени за неконтролирани средини.

Овој предавател не смее да биде на исто место или да работи заедно со која било друга антена или предавател.

9 Заштитени трговски марки

Bluetooth

Bluetooth® логотипот и логоата се регистрирани заштитени трговски марки што ги поседува Bluetooth SIG, Inc. и какво било користење од Top Victory Investment Limited е според лиценца. Другите заштитени трговски марки и трговски имиња се тие на нивните соодветни сопственици.

Siri

Siri е заштитена трговска марка на Apple Inc., регистрирана во САД и други држави.

Google

Google и Google Play се заштитени трговски марки на Google LLC.

10 Често поставувани прашања

Моите Bluetooth слушалки не се вклучуваат.

Нивото на батерија е премногу ниско. Наполнете ги слушалките.

Не можам да ги спарам моите Bluetooth слушалки со мојот Bluetooth уред.

Bluetooth е деактивиран. Вклучете го вашиот уред и овозможете ја функцијата Bluetooth пред да ги вклучите слушалките.

Како да ги ресетирам слушалките.

Ако слушалките не се вклучуваат или не реагираат додека работат, притиснете ги копчињата „MFB“ и „Јачина +“ истовремено 1 секунда.

Можам да слушам но, не можам да ја контролирам музиката на мојот Bluetooth уред (на пример: пушти/паузирај/прескокни напред/назад).

Уверете се дека изворот на аудио на Bluetooth поддржува AVRCP (видете „Технички податоци“ на страница 10.)

Јачината на звукот на слушалките е премногу ниска.

Некои Bluetooth уреди не се во можност автоматски да ја синхронизираат јачината на звукот со вашите слушалки. Во тој случај, прилагодете ја јачината на вашиот Bluetooth уред одделно, за да постигнете соодветна јачина на звук.

Bluetooth уредот не може да ги најде слушалките.

- Слушалките можеби се поврзани со уредот со кој претходно биле спарени. Исклучете го поврзаниот уред или отстранете го надвор од опсег.
- Спарувањето можеби било ресетирано или слушалките претходно биле спарени со друг уред. Спарете ги повторно слушалките со Bluetooth уредот како што е опишано во упатството за користење. (Видете „Спарете ги слушалките со вашиот мобилен телефон“ на страница 7.)

Моите Bluetooth слушалки се поврзани со Bluetooth мобилен телефон со овозможено стерео, но музиката е пуштена само на звучникот на мобилниот телефон.

Погледнете во упатството за користење на вашиот телефон. Изберете да слушате музика преку слушалките.

Квалитетот на аудиото е лош и се слуша звук на пукање.

- Bluetooth уредот е надвор од опсегот. Намалете го растојанието помеѓу вашите слушалки и Bluetooth уредот или отстранете ги препреките помеѓу нив.
- Наполнете ги вашите слушалки.

Квалитетот на аудиото е лош кога стримингот од мобилен телефон е многу бавен или стримингот воопшто не работи.

Уверете се дека вашиот мобилен телефон освен што поддржува (моно) HFP исто така поддржува A2DP и е BT4.0x (или повисоко) компатибилен (видете „Технички податоци“ на страница 10).

Стикот не се поврзува со слушалките.

Безжичната врска помеѓу стикот и слушалките може да изгуби поврзливост. Следете ги следните чекори за да го поправите ова:

1. Вклучете го стикот во полнач за USB за да го наполните.
2. Притиснете на копчето PAIR две секунди и ќе видите дека трепка LED светлото на стикот.
3. Исклучете ги слушалките и потоа притиснете го копчето MFB четири секунди. Ќе забележите дека LED светлото на слушалките трепка сино и бело.
4. Притиснете го копчето PAIR на стикот еднаш. Кога успешно ќе бидат спарени, LED светлото на слушалките бавно ќе трепне сино.

За понатамошна поддршка, посетете ја www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Сите права се задржани. Спецификациите се предмет на промена без известување. Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитени трговски марки на Koninklijke Philips N.V. И ние ги користиме според лиценца. Овој производ е произведен од и се продава во надлежност на MMD Hong Kong Holding Limited или некоја од нивните подружници, и MMD Hong Kong Holding Limited е гарантор во однос на овој производ. Сите други имиња на компании и производи може да бидат заштитени трговски марки на нивните соодветни компании со кои се поврзани.

